

## ПИРС БРОСНАН ПОВТОРНО АКЦИОНЕН ХЕРОЈ!

Пирс Броснан се враќа на големото платно во уште една акциона улога. Познат под псевдонимот „Ноемврискиот човек“, Питер Деверо (Пирс Броснан) е опасен и врвен поранешен агент на ЦИА, чија мисија од лична природа повторно ќе го активира и покрај тоа што тој е во пензија. Тој ќе мора да го заштити сведокот Алис Фурније (Олга Кириленко), која би можела да открие што се крие за десетгодишната завера. Наскоро, дознава дека е мета на својот поранешен пријател и соработник Дејвид Масон (Лук Брејси). Сомнежите се зголемуваат кај двојниот агент и Деверо веќе не може никому да верува. Во оваа шпионска игра повеќе не постојат правила.

„[Ноемврискиот човек](#)“ е шпионски трилер на денешното време. Мрачен и реалистичен, а истовремено верен на култните филмови од овој жанр. Питер Деверо е поранешен агент кој живее мирен и повлечен живот, а го толкува Броснан познат како Џејмс Бонд од 1990-те, кој е многу искусен во улогата на шпион. Броснан за ликот изјавува: „Деверо е сложен лик. Со години бил шпион, едуциран е и интелигентен, а истовремено и истрениран убиец. Живее привидно нормално, но го прогонуваат духовите од минатото – кога ќе го запознаеме, неговиот живот е обележан од двојноста. Од една страна е мрачниот живот на убиец, а од другата мирниот граѓански живот на жителот на Лаусен.“

Деверо е мрачен и циничен. Тоа е како последица на годините поминати во улога на агент, а шпионската игра е нешто со кое повеќе не би сакал да се сретне. Тој е сомнителен кон сè и секогаш Го преиспитува моралот и етиката на она со што се занимава, но секогаш успева да се претвори во ладен убиец. „Кај него ништо не е црно или бело, сè е сиво. Прилично е убиствен,“ вели Броснан.

Мистериозната авантура „[Лавиринт – невозможно бегство](#)“ ни пристига овој четврток. Приказна за група на млади луѓе кои се обидуваат да побегнат од ледината опколена со џиновски лавиринт преполн со тајни.

Филмот за постапокалиптичниот свет снимен е по светскиот бестселер на писателот Џејмс Дашнер кој е и сценарист на филмот! Приказната е сместена во мрачна, постапокалиптична иднина. Младиот јунак, Томас (Дилан О Брајан), изненадувачки ќе се најде во непознато опкружување, во група на млади луѓе, без сеќавање на неговиот живот кој му претходел. Набрзо ќе сфати дека сите се наоѓаат во голем лавиринт, и ќе им се придружи на организираната група “Тркачи” чија цел е да го пронајдат излезот од лавиринтот и на страшниот живот на кој ги присилите.

Набргу по доаѓањето на Томас, меѓу заробените се појавува уште еден нов член – Тереса (Каја Скоделарио). Првата девојка во ледината предизвикува конфузија и сите се прашуваат што е следно, зашто таа донела неверојатна порака “Повеќе ништо нема да биде исто”.

Во четврток на репертоарот ќе се најде и комедијата на режисерката Валери Лемерсие „[100% Кашмир](#)“. Александра има фантастичен сопруг, Сирил, фантастичен стан покрај река во Париз, фантастичен љубовник, фантастична работа (главен уредник на ELLE магазинот). На кратко, има сè... освен последниот додаток - дете. Со нејзината стандарна добра среќа, посвојувањето ќе помине без никаков проблем. Седумгодишниот Алексеј ќе дојде од Русија во овој совршен дом. Но тој не е сладок како и сè останато.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна [www.cineplexx.mk](http://www.cineplexx.mk) и на нашата facebook страна <https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija>

**КИНО ПРОГРАМА ОД 18.09 ДО 24.09.201**

**Лавиринт: Невозможно бегство (The Maze Runner)**

работни денови: 16:15, 18:30, 20:00, 22:15

викенд: 14:00, 16:15, 18:30, 20:00, 22:15

**100% Кашмир (100% Cachemire)**

работни денови: 17:00, 20:30

сабота: 20:30

**Ноемврскиот човек (The November Man)**

секој ден: 18:15, 20:20, 22:30

**Луси (Lucy)**

секој ден: 18:00, 19:45, 20:45, 21:45, 22:45

**Индиски зачин на француски начин (The Hundred-Foot Journey)**

секој ден: 22:00

**Нинџа желки 3D (Teenage Mutant Ninja Turtles 3D)**

работни денови: 15:00, 17:00, 19:00, 21:15

викенд: 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:15

**Step Up: All In 3D**

секој ден (освен сабота): 19:15

недела: 12:20, 19:15

**Снимка на секс (Sex Tape)**

секој ден: 20:10

**Чувари на галаксијата 3D (Guardians of the Galaxy 3D)**

секој ден (освен сабота): 22:30

**Улица Скок бр. 22 (22 Jump street)**

секој ден (освен сабота): 21:30

**АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ**

**Бегство од планетата Земја (Escape from planet Earth)**

работни денови: 16:45, 18:45

викенд: 11:00, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45

**Храбрата кола Плоди (Pelle Politibil går i vannet)**

работни денови: 15:45, 17:45

викенд: 11:40, 13:20, 15:45, 17:45

**Враќањето во Оз 3D (Legend of Oz: Dorothy's Return 3D)**

работни денови: 15:30, 17:15

викенд: 11:20, 13:45, 15:30, 17:15

**\*Киното го задржува правото за промена на програмата без претходна најава.**